

ПЛАНИНСКА ОПРЕМА ПОВЛЕЧЕНА ОД ПРОДАЖБА

1. Производителот на спортска опрема од Италија, **Ла Спортива (La Sportiva)**, го повлече шлемот **Mulaz** (продуктот број 66V) откако белгиската владина агенција Economie, со тест утврдила дека не го исполнува стандардот 2492: 2012 (заштита од механички удари). Ла спортива ги замолува сите корисници кои го купиле шлемот **Mulaz** да го вратат во најблиската продавница со доказ за купувањето. Повеќе детали на линкот: <https://www.lasportiva.com/en/recall-of-the-product-mulaz-helmet>



Mulaz



Rocky

2. **Декатлон (DECATHLON)** го повлече од продажба карабинерот со матица **Rocky**, од производителот **SIMOND** од Франција, поради проблем со затворањето на матицата на карабинерот. Продуктот е со број 1760147 / 1759997 и референци на продуктот 8292246 / 8292181. Декатлон замолува да не се користи карабинерот. Повеќе детали на линкот <https://www.decathlon.de/static/landing/produkttrueckruf/pdf/produkttrueckruf-simond-rocky.pdf>

3. Производителот на опрема **Мамут (Mammut)** од Швајцарија (<https://www.mammut.com/>) ги повлече лавинските ранци со балон **Mammut Airbag 3.0**, поради проблеми со прикачувањето на ранецот.



Mammut Airbag 3.0

4. Производителот на опрема **OCUN** од Чешката Република ([*https://www.ocun.com/](https://www.ocun.com/)) го повлече сетот за виа ферата **Via Ferrata Torq 2**.
5. Производителот на опрема **Rock Empire** од Чешката Република (<https://www.rockempire.cz/en>) го повлече сетот за виа ферата **DYNAMAX Via Ferrata**.



Via Ferrata Torq 2



DYNAMAX Via Ferrata

Детали за повлечена опрема од продажба има на линкот <https://www.theuiaa.org/safety-standards/recalls/>

УИАА препорачува:

1. Детално истражување при купување на опремата и внимателно читање на забелешки и коментари од независни извори (не само од производителот).
2. Внимателно читање на инструкциите и предупредувањата од производителот за користење, употреба и одржување на опремата.
3. Пробување на опремата пред купувањето.
4. Купување на опрема која има заштитните знаци на UIAA и на CE. Тоа значи дека опремата е во согласност со меѓународни стандарди. Знаците UIAA и CE треба да бидат гравирани на опремата.
5. Да не купувате опрема преку интернет освен од испробани и докажани брендови и производители.
6. Да внимавате на фалсификувана опрема (која е најчесто со пониски цени од вообичаените).
7. Да не се користи веќе користена опрема. А, во никој случај не треба да користите веќе користени појаси, шлемови и јажиња.
8. Запишување детали кога сте ја купиле опремата.
9. Ако се сомневате во опремата, да проверете детали на интернет страната за [сертифицирана опрема на УИАА](#)
10. Внимание на препорачаниот период за користење на опремата за лично обезбедување и нејзина замена во согласност со препораките од производителот. Дел од производителите не ја заменуваат опремата за лично обезбедување после продажбата.

Повеќе детали на <https://www.theuiaa.org/uiaa/uiaa-advice-ten-things-to-consider-when-buying-climbing-gear/>